


"Зошто сè уште не се најде некој од нашиве политичари да му каже на Караманлис дека кога Грците, во 1924-1925 година ги донесоа во Егејска Македонија, која им ја дадоа на танца, таму немаше ниту еден Грк. Прво ги донесоа поповите, потоа даскалите, за да го 'тормозат' македонското население", вели Ташо Гелов.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

**Т**ашо Гелов е роден во село Месимер, кое се наоѓа во близина на градот Воден, во 1928 година. Основно училиште до шесто одделение завршил на грчки јазик. Мајчиниот македонски јазик го говорел дома, во



КАДЕ И ДА НЌ ИСПРАКАА ОД ДАГ НИЕ СИ ЈА ИСПОЛНУВАВМЕ ЗАДАЧАТА, ТАШО ГЕЛОВ

## НОСЕВМЕ ХРАНА И ОРУЖЈЕ ЗА ПАРТИЗАНИТЕ

кругот на семејството. Неговата мајка не го знаела грчкиот јазик. Таа завршила македонско училиште. Всушност, пред да дојдат Грците, во османлиско време, во Грција постоеле македонски училишта. По нивното доаѓање, мајка му, како што раскажува Гелов, не продолжила со образованието зашто не знаела ниту еден грчки збор. Татко му малку го поднаучил грчкиот јазик. Како што доаѓале новите генерации така тие биле принудувани да учат на грчки јазик. Гелов потекнува од семејство кое ги помагало партизанските организации. Неговиот татко 15 години бил затворен во најзлогласениот затвор "Едикуле", во Солун, зашто бил обвинет за непријател на Грците, односно дека соработувал со партизаните. Поради слично обвинение, една година во затворите на островите била и мајка му.

И нашиот соговорник ја продолжил соработката со партизанските организации. Кога почнала Грчко-италијанската војна, Гелов не бил активен член на

младите. Ние носевме жито, брашно, но и сè што им беше потребно. Откако ЕЛАС го предаде оружјето, по една година беше основана македонската

**"Откако добив телеграма дека татко ми е на смртна постела, отидов во грчкиот Конзулат за да добијам виза. Но, ми рекоа да одам на граница, таму ќе одлучат дали ќе ми дозволат да влезам во Грција или не. На границата чекав три дена додека тие ги проверуваа информациите дали мојот татко навистина е болен. Кога пристигнав дома татко ми не можеше ниту да зборува, ниту да слуша. Кога ме виде, тој веднаш почина. Да дојдев навреме можеби татко ми ќе успееше нешто да ми каже", зборува со болка во душата Ташо Гелов.**

ЕЛАС, но соработувал со оваа организација.

"Тие секојдневно организираа политички состаноци и на помош ги викаа

организација НОФ, во која се вклучив и јас", објаснува Гелов.

Тој, како и многумина, доброволно се вклучил во ваквите организации

# КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ТАШО ГЕЛОВ

против фашистите.

"Се знае борбениот дух на младите. Кога ќе влезеш во тие организации, ќе правиш тоа што ќе ти го кажат", вели тој.

Гелов раскажува како на еден составок од страна на еден Грк било покренато прашањето за спојување на НОФ со ДАГ. На таа средба Гркот рекол: "Вие сте малку на број и ќе бидете принудени да зборувате на грчки јазик". Македонците се побуниле. Средбата била прекината, но по извесно време, сепак се реализирала идејата, односно се споиле НОФ и ДАГ.

"Каде и да нè испраќаа од ДАГ, ние ја исполнувавме задачата. Покрај храна, пренесувавме и оружје. Грците - дополнува нашиот соговорник - многу ни ветуваа, ни велеа дека кога ќе се ослободиме од фашизмот, ќе имаме човекови права, школи, но на крај ништо не добивме".

Во 1946 година во реонот на Воден немало јаки војни. Подоцна, во текот на 1947 година се разгореле директните судири со монархофашистите, но Ташов не учествувал во нив, зашто во 1946 година кога бил на Кајмакчалан

добил напад на слепо црево и со воен камион бил пренесен во Битола, каде го оперирале. Потоа организирано, тој и повеќето негови соборци, како војници ги испратиле во Скопје, а од таму во Струмица. Во Струмица останале речиси едно цело лето, за повторно да ги вратат во Битола. Ташов својот животен пат во 1948 година го продолжил во Гаково - Сомбор, Војводина.

"И таму постоеја младински организации кои се организираа во групи за да се приклучат во Граѓанската војна во Грција. Но, никогаш не заминаа, затоа што по Информбирото Тито ги затвори границите", посочува Гелов.

Во Сомбор работел во селска задруга. Во Скопје се вратил во 1952 година и се вработил во градежништво. Тогаш, како што раскажува Гелов, се граделе станови за Егејците. Целиот работен век го минал во градежништвото, од каде и зема пензија.

За односот на Грците кон македонското прашање, Ташо Гелов вели:

"Зошто сè уште не се најде некој од нашиве политичари да му каже на Караманлис дека кога во 1924-1925 година ги донесоа Грците во Егејска Ма-

кедонија, која им ја дадоа на танца, таму немаше ниту еден Грк. Прво ги донесоа поповите, потоа даскалите. Еден грчки доктор рече: 'Нас нè донесоа за да го притискаме македонскиот народ. Маџирите не се вистински Грци. Со нив тешко се разбиравме'.

Тој вели дека бил во неговото село во 1985 година, кога всушност починал татко му. Го раскажува и тридневното чекање на границата.

"Откако добив телеграма дека мојот татко е на смртна постела, отидов во грчкиот Конзулат за да добијам виза. Но, ми рекоа да одам на граница, таму ќе одлучат дали ќе ми дозволат да влезам во Грција или не. На границата чекав три дена додека тие ги проверуваа информациите дали татко ми навистина е болен. Кога пристигнав дома тој веќе не можеше ниту да зборува, ниту да слуша. Кога ме виде, веднаш почина. Да дојдев навреме можеби татко ми ќе успееше нешто да ми каже", зборува со болка во душата Ташо Гелов.

(Серијата "Сеќавања" се реализира во соработка со Ташко Јованов)

**R. РАФАЈЛОВСКИ**  
КОНСАЛТИНГ

## НОВО ПРЕТПЛАТЕНЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Регистарот*. По пат на најдобрата команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минало до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието *Репрезент* и *Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

### ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е попуцата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот, **Серијалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

**P-Регистарот** е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

**P-Регистар** на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница ги добивате сите податоци со одговорна додена шифра.

Корисниците ја минимално ажурираат!

### ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-РЕГИСТАР
- 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со Вичиќ  
Вера Рафајловска

12 СПИСАНИЈА  
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја  
ДАНОЧЕН  
ПРАКТИКУМ

1 P-РЕГИСТАР со  
ОСНОВНА ВЛОШКА

со преку  
300  
СТРАНИЦИ И

16  
ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално  
ИЗДАНИЕ

НОВО  
2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА  
14.700 ДЕН